



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Датум: 09 ноември 2012

СООПШТЕНИЕ

**Промена на начинот на издавање на инсулинска терапија
Одбележување на 14 ноември - Светски ден на Дијабетисот
Од 1 декември 2012 олеснување за 70,000 осигуреници,
од кои 300 до 400 се деца под 14 години**

Со цел да се поедностави постапката за издавање на инсулинската терапија, да се намали бројот на посетите кај избраните лекари и да се олесни патот на пациентите, Фондот за здравствено осигурување го поедностави начинот на издавање на инсулинската терапија.

Од 1 декември 2012 година на инсулин зависните пациенти ќе им се овозможи издавање на инсулинска терапија само врз основа на Барање за издавање на инсулинска терапија кое ќе го издава лекарот специјалист/субспецијалист (интернист/ендокринолог) во Центарот за дијабет. Оваа новина е реализирана благодарение на соработката помеѓу ФЗОМ, Здруженијата на граѓани, специјалистите од Центрите за дијабет како и Министерството за здравство.



Придобивките од новиот начин на подигање на инсулинската терапија се следни:

За осигурените лица:

- За осигурените лица се намалува бројот на посети кај избраниот лекар, како и непотребно загубеното време и финансиски средства (од 12 посети на годишно ниво, само на една посета);



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

- Се намалуваат гужвите во здравствените установи со што се овозможува намалување на трансмисијата на инфективните агенси особено на оваа ранлива група пациенти каде што секое ново заболување може дополнително да ја искомплицира состојбата на пациентот;

За избраните лекари:

- За избраните лекари се намалува бројот на непотребни посети на пациентите, создавање на редови во чекалните и непотребно печатење на рецептни обрасци;

За инсулинските аптеки (вкупно 37):

- За инсулинските аптеки се намалува непотребното собирање и чување на рецептни обрасци на месечно ниво;

Новиот начин на подигнување на инсулинската терапија ќе биде следниов:

1. **Еднаш годишно посета кај матичниот лекар за обезбедување на специјалистички-субспецијалистички упат до специјалист интернист/ендокринолог во Центарот за дијабет;**
2. **Посета и преглед кај лекар специјалист/субспецијалист (интернист/ендокринолог) кој по извршениот специјалистички-субспецијалистички преглед го внесува пациентот во електронскиот Регистар за дијабетес со пропишаната терапија по вид и количина и издава Специјалистички-субспецијалистички извештај од извршениот преглед и Барање за издавање на инсулинска терапија најмалку еднаш годишно;**
3. **Со Барањето за издавање на инсулинска терапија пациентот директно се јавува во инсулинската аптека да ја подигне терапијата пропишана од лекарот специјалист/субспецијалист. На Барањето потребно е да се**





ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 012
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

евидентира датата на подигнување на инсулинската терапија, потпис на пациентот дека ја подигнал и потпис на одговорното лице во инсулинската аптека. **Барањето за издавање на инсулинска терапија е со важност најмногу од една година, односно до датата на закажаниот контролен преглед во кој рок пациентот потребно е истото да го чува и приложува при секое подигнување на инсулинската терапија.** При губење на Барањето за издавање на инсулинска терапија потребно е повторно да се јави кај лекарот специјалист/субспецијалист и да му издаде ново;

Се смета дека во светот има околу 230 милиони луѓе со дијабетис.

Бројот на регистрирани лица со дијабетис кои се на инсулинска терапија во моментот во Република Македонија е 36,230 се лица со тип 1 дијабетис, и околу 34,000 со тип 2 дијабетис, односно вкупно 70,230. Овој број секој ден расте.

Согласно податоците од Интернационалната Дијабетолошка Федерација и податоците од Националниот регистар за дијабетис на Република Македонија инциденцата на оваа болест е 6,9%, а вкупниот број на заболени и дијагностицирани лица со дијабетис е 119.200.



ФЗОМ е целосно посветен да овозможи поголема достапност на здравствените услуги на пациентите кои се на инсулинска терапија како и подигнување на квалитетот на пружените услуги на што повисоко ниво.

Со почит,
ФЗОМ